

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ - СКОПЈЕ
MINISTRIA E POLITIKES SOCIALE E
DEMOGRAFISE DHE ET ERINJVE - SHKUPБр. / Нр. 02-250/12
06-03-2025
20 год. / vitiДОГОВОР
ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Осигурување на лица и осигурување на возила од автоодговорност за потребите на Министерство за социјална политика, демографија и млади и единките корисници финансирани преку Буџетот на Министерството

Дел 2: колективно осигурување од ризик смрт од болест

Склучен на ден _____. 2025 година, помеѓу:

I ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за социјална политика, демографија и млади, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст: Договорен орган, и
2. КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ АД - Друштво за осигурување на живот Скопје, со ЕМБС 5920922, со седиште на ул. „Железничка“ бр. 41, 1000 Скопје, претставувано од Управител, Генерален директор Бобан Томески, во понатамошниот текст: Носител на набавката

II ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка како поедноставена отворена постапка за набавка на услуги во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката (Законот за јавни набавки, Законот за облигациони односи) и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор.

Договорните страни го склучуваат овој договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-8318/1 од 20.12.2024 година, Одлука за изменување и дополнување на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-250/4 од 30.01.2025 година и Одлука за избор на најповолен понудувач со архивски број 02-250/7 од 30.01.2025 година, донесена во истата постапка, како и врз основа на доставена понуда од Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Член 2

Предмет на овој договор е набавка на услуги за осигурување на лица и осигурување на возила од автоодговорност за потребите на Министерство за социјална политика, демографија и млади и единките корисници финансирани преку Буџетот на Министерството, Дел 2: колективно осигурување од ризик смрт од болест; за период од една година.

Составен дел на овој договор ќе биде полисата склучена помеѓу договорните страни врз основа на која ќе се издава месечна фактура за осигурување на вработените од страна на осигурувачот.

III ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вредноста на овој договор за колективно осигурување од последици на несреќен случај на вработени изнесува 247.996,00 денари без пресметан данок на додадена вредност. Данокот на додадена вредност изнесува 0,00 денари.

Р.6	ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ	ОСИГУРЕНА СУМА
1	Смрт од болест	150.000,00

Вкупната цена/премија за колективно осигурување од ризик смрт од болест; за период од една година изразена по лице изнесува 568,80 денари. Висина на месечна премија по лице (денари) изнесува 47,40 денари.

IV ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

V ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 5

Договорот за јавна набавка ќе биде со времетраење од 12 месеци.

Носителот на јавната набавка е должен предметот на договорот да го изврши континуирано во рок од 01.01.2025 до 01.01.2026 година. Полисата стапува во сила од 01.01.2025 година.

VI. ДИНАМИКА, НАЧИН И РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИТЕ

Член 6

Носителот на набавката е должен да ги достави полисите во Министерството за социјална политика, демографија и млади во рок од 5 дена од денот на потпишување на договорот.

Носителот на набавката е должен да ги изврши обврските превземени со договорот согласно важечките стандарди и прописи за овој вид на услуги. Со потпишување на овој договор носителот на набавката осигурувачот ги прифаќа сите услови наведени во тендерската документација.

Дефинирање на колективно ризико осигурување на живот во случај на смрт од болест.

- покрива осигурување на живот во случај на смрт од болест на осигуреникот на работно место, на пат до работа и до дома како и во слободно време, при патување, во текот на 24 часа, временски и просторно неограничено.
- **Без Каренца** – во случај на смрт поради болест, тешка болест, хронична болест и Ковид-19, осигуреникот има право на целосна надокнада на сумата на осигурување.
- Составен дел на договорот е списокот на вработените лица кој може да биде променлив и ќе биде доставен до осигурувачот по кој ќе се извршува месечно задолжување на осигуреникот

- Пријава на штета при осигурен штетен настан – согласно со Законот за облигациони односи.

Осигурувачот има обврска да му ја исплати на осигуреникот осигурената сума, без оглед на поминатото време од почетокот на осигурувањето.

Носителот на набавката - осигурувачот е должен во случај на настанување на смрт од болест, да постапи по барање, да спроведе постапка и да ја исплати осигурената сума наведена во полисата. Рокот за исплата е 14 дена од денот на достава на комплетно барање. Средствата се исплаќаат на законските наследници.

VII НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

По достава на месечна фактура, договорниот орган истата ќе ја плати во рок не подолг од 30 дена од денот на прием на фактурата во архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади.

Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на фактура во Архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади.

VIII ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 8

Носителот на набавката е должен да постапува согласно барањето доставено од одговорното лице за следење на реализација на договорот кај договорниот орган како и врз основа на доставената понуда и утврдена техничка спецификација.

Член 9

Носителот на набавката се обврзува дека стручно, квалитетно и професионално ќе го извршува предметот на договорот, согласно условите предвидени во тендерската документација и на начин утврден во овој договор, за период од една година од денот на склучување на договорот, односно во период од една година од денот на издавање на полисите.

Носителот на набавката ќе го извести договорниот орган преку електронска пошта за лицата кои од негова страна ќе бидат задолжени за следење на реализацијата на овој договор.

IX ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 10

Договорниот орган се обврзува дека ќе ја исплати договорената цена на начин утврден со овој договор.

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Андријана Гуговска, или друго лице овластено од Министерот. Лицето ќе биде овластено за комуникација со Носителот на набавка, како и за следење и утврдување дали износот на фактурите наведен за плаќање е производ од месечната премија по вработен и бројот на вработени по платен список, дали вкупната реализација на договорот финансиски достигнала до вкупната вредност на договорот и за тоа ќе треба да алармира во службата и заедно со носителот на набавката да биде во редовна комуникација за сметководствена усогласеност на реализацијата на договорот и фактурите.

Договорниот орган за достава на првата фактура и при склучување на овој договор и полисата доставува до осигурувачот список на вработени со име, презиме и матичен број согласно платен список. Доставата на податоците ќе биде направена согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

Член 11

Бројката на вработените ќе се движи +/- 20 %, во зависност од следни пензионирања и нови вработувања, па согласно тоа ќе се менува списокот на вработени лица. Договорниот орган е должен да достави нов список до носителот на набавката (осигурувач) во секој случај на настаната промена, не само на бројот на осигурени лица, туку и на името и презимето на осигурените лица.

Договорниот орган се обврзува во рок од 30 дена од датумот на прием на уредно доставената фактура да изврши плаќање на Носителот на набавката.

X ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Носителот на набавка е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 10% од вредноста на договорот за јавна набавка со вклучен ДДВ со важност за целото времетраење на договорот.

Носителот на набавка е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 7 (седум) дена од потпишувањето на

договорот. Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

XI ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13

Договорните страни се согласни дека во случај кога Носителот на набавката нема да ја изврши обврската согласно тендерска документација и овој договор, истиот е согласен на договорна казна. Носителот на набавката се обврзува да плати пенали во висина од 5 (пет) промили од вредноста на неизвршената услуга за неисполнување или неуредно и задоцнето исполнување, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на услугата, предмет на набавка.

Договорниот орган пресметката на договорната казна од став 1 на овој член ќе ја одбие од цената на услугата определена во член 3 од овој договор.

XII ВИША СИЛА

Член 14

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради "Виша сила", "Виша сила" значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;
- в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и
- г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности опишани во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, раздвиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;
- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувачот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, лоши временски услови, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежен дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради "Виша сила" за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

XIII ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 15

Во целокупната постапка е ангажирано брокерско друштво Наше Осигурување АД и за неговиот ангажман е предвиден надоместок од 20% од бруто износот на полисираната премија за сите делови и истиот ќе биде на товар на избраниот економски оператор.

Осигурувачот е должен полисите, фактурите и другата документација да му ги предаде на брокерот на увид и целокупната комуникација да се одвива преку него.

Член 16

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

XIV УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 17

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 18

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 19

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Договорните страни се согласни евентуални спорови да се решаваат спогодбено во склад со важечките прописи и овој договор, но доколку тоа не е можно спорот ќе го решава надлежен суд во Скопје. Договорните страни се согласни да ги применат највисоките стандарди за етичко и законито однесување за време на реализација на овој договор.

XV РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 20

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Основниот суд Скопје-2, Скопје.

XVI ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 21

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 22

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 23

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорниот орган:

Министер
Fatmir Limani



Носителот на набавката

Управител
Бобан Томески



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар

